

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Парковска архитектура			
2.	Код	2FP263612			
3.	Студиска програма	Архитектура и дизајн			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година / семестар	2012-2013/ прв	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник	Доц. д-р Катерина Деспот			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршени додипломски студии			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Парковската архитектура има за цел да даде знаење и вештини за дизајирање на новите архитектонски елементи, конструкции и објекти кои се наоѓаат во отворените простори на градовите и во парковската средина.				
11.	Содржина на предметната програма: Архитектонска креативност, методика на архитектонско проектирање, архитектурата како уметност. Спецификите на архитектонските парковски конструкции, елементи и градби. Дизајн на надворешни тротоари и елементи за моделирање на теренот, мебел за паркови, градежни објекти, урбана опрема и декоративни водени површини и елементи.				
12.	Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на семинарска работа, консултации				
13.	Вкупен расположив фонд на време	120			
14.	Распределба на расположивото време	40+40+20+10+10			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	40 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	40 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	20 часови	
		16.2.	Самостојни задачи	10 часови	
		16.3.	Домашно учење	10 часови	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови		30 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)		50 бодови	
	17.3.	Активност и учество		20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)	
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација

22.	Литература				
	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.1.	1.	Љ.Стојчев	Парково и ландшафтно искуство	Софија	1960
	2.	Ј., Трифонов Г.Узунов	Справочник по озеленавање	Софија	1968
	3.	К. Каракашев	Проекти во озеленувањето	Софија	1973
	Дополнителна литература				
22.2.	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.				